

## MOZILLA FIREFOX 3 ALPHA



Тукушто излезе втората верзија на најпопуларниот алтернативен прелистувач на Интернет страници во светот, Firefox, а од "Mozilla" веќе мислат на иднината и ја "билдаат" третата верзија на "огнената лисица". На крајот на декември беше издадена првата Alpha верзија на Firefox 3,0, но официјалните

лица од "Mozilla" велат дека е далеку тоа производот да е конечно готов и се очекува неговата финална верзија да биде завршена за

помалку од една година. Овој (Alpha) софтвер, со code name Gran Paradiso, е наменет исклучително за развојните тимови, кои први ќе имаат прилика да се запознаат со новите опции на Firefox 3. Според челниците во "Mozilla", новиот Firefox 3 ќе даде многу подобра поддршка за голем број графички стандарди, како Scalable Vector Graphics (SVG), со кои до израз ќе дојдат вистинските перформанси и брзината на "лисицата". Новата "лисица", исто така, ќе поддржува и Cairo graphics library, со чие користење веб-страниците ќе изгледаат исто, без разлика на тоа дали се испринтани, или се прегледуваат на компјутери кои работат на Windows, Macintosh или на мобилни уреди со мали екрани.



## SAMSUNG SGH-E890

Уште еден новитет од "Samsung" - мултимедијалниот телефон SGH-E890. Тој нема традиционална клавијатура, но располага со сензорен дисплеј. Овој телефон е многу е тенок (14,6мм), има 1,3MP камера, Bluetooth, USB, 2,3-инчен дисплеј, ТВ-излез и се продава по цена од 568 американски долари.



## НОВА ГЕНЕРАЦИЈА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

Овој нов мобилен телефон е олицетворение на почетната идеја - нема ниту камера, ниту плеер, ниту SMS и MMS, поради тоа што тој е произведен за да ја извршува главната функција на телефонот - примање и испраќање повици. Поради малите



димензии тој има 4 копчиња и двостран дисплеј на кој може да се види бројот.

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот